




# Е-ИНФО 41

АКТИВНОСТИ НА „ПАКОМАК“  
ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ  
ДО МАРТ 2022 ГОДИНА



АМБАЛАЖАТА  
ШТО ИМА  
МИНАТО,  
**МОЖЕ ДА ИМА  
И ИДНИНА!**

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ ДО МАРТ 2022 ГОДИНА. ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА ЦЕЛ Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

ЈАНУАРИ - МАРТ 2022

# 1

## ПРОЕКТ СО ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА

„Пакомак“ потпиша договор со швајцарската амбасадата за проект за реализација на смарт систем за управување со отпад од пакување во времетраење од 30 месеци. Во овој договор беше кажано дека ќе се поставуваат 65 вендинг-машини. Во план е тестирање на една таква машина во наредниве два-три месеца.


Како дел од овој проект е започната изработката на софтвер за управување на паметни сензори кои што ќе бидат поставувани на Игло контејнерите и развој на паметни сензори. Целта е преку овој софтвер да им се овозможи на собирачите на отпад да ја извршуваат својата работа полесно и поефикасно со автоматско креирање на оптимални маршрути, кои собирачите може да ги користат за празнење на Игло контејнерите. Во периодот што следи ќе биде тестиран прототип на неколку сензори за да се увиди процесот на функционирање. Со овој проект е предвидено поставување на 1.800 сензори на сите Игло контејнери.

Исто така, беше организиран настан во живо со швајцарската амбасада за настап на Форумот за меѓународна соработка со цел промоција на проектот. На форумот на ниво на сите Швајцарски амбасади во светот беше дискутирано за урбаниот развој и системските промени (како што се управувањето со отпад, управувањето со водите, енергетските системи итн)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



# 2

## ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА „TRASH FOR ART“ ЗА 2022 ГОДИНА

Под мотото „Истражи ја креативноста“ „Пакомак“ го распиша годинашниот конкурс за „Trash for Art“, каде што и оваа година поддржувачи на конкурсот се битолската млекарница и „Пивара Скопје“, кои обезбедија специјални награди за делата направени од амбалажа од нивните производи.

Како и секоја година, овој конкурс е отворен за сите возрасни и деца, делата што се пријавени се натпреваруваат во повеќе категории и тоа: 1) градинки, 2) основни училишта и 3) поединци и други организации. За секоја категорија е обезбедена парична награда и тоа: за прво место 30.000 денари, за второ место 20.000 денари и за трето место 10.000 денари.

Оваа година традиционалниот конкурс е поддржан дополнително од „Пивара Скопје“ и од „Бимилк“ и за најкреативните дела ќе се доделат специјални парични награди. Две посебни дела изработени само од амбалажен отпад од производите на „Пивара Скопје“ или од амбалажата на „Бимилк“ ќе бидат наградени со по 30.000 денари.

За учество во официјалната селекција доставените дела треба да се изработени од најмалку 10 парчиња амбалажен отпад и да бидат високи до 150 см, а се доставуваат во Кинотека на РСМ.

## ИСТРАЖИ ЈА КРЕАТИВНОСТА!



Од отпад, до уметничко дело!  
Собирај амбалажен отпад, направни уметничко дело и стани дел од иницијативата за почиста и поздрава средина на Панамок.  
За делата направени само со амбалажа на Пивара Скопје и БиМилк следуваат специјални награди.

Конкурсот трае од 15.3.2022 до 17.3.2022 година. Сите скулптури ќе треба да се достават во Кинотека на Северна Македонија било кој ден од 15ти до 17ти март, со тоа што на 15ти и 16ти скулптурите ќе може да се достават од 09.00 часот до 17.00, а на 17ти март од 09.00 до 13.00 часот.

Наградниот конкурс „Trash for art 2022“ е отворен за возрасни и за деца, кои ќе се интервјуираат во три категории:

- градски
- основни училишта
- медиации и други институции (средни училишта, факултети, невладини организации и други)

Во секоја категорија ќе бидат доделени по три награди - за прво, второ и за трето место.

I место	II место	III место
30.000 ден.	20.000 ден.	10.000 ден.

За прв пат оваа година, Trash For Art има две специјални награди на БиМилк и Пивара Скопје и ќе ги награди најдобрите уметнички дела изработени исклучително од амбалажа од БиМилк или производителите на Пивара Скопје. Двете победнички скулптури ќе бидат наградени со по 30.000 денари.

Скулптура од амбалажен отпад на БиМилк  
**30.000 ден.**

Скулптура од амбалажен отпад на Пивара Скопје  
**30.000 ден.**

Правила за учество:

• Делата треба да бидат изработени од минимум 10 парчиња амбалажен отпад (од ист или од различни тип амбалажа) и да бидат високи до 150 см.

• Под амбалажен отпад се подразбираат: лименци, пластични и стаклени шишкови, тегли, калупови, хартовски кутии, контејнери, амбалажа од козметика и од средства за чистење, фолија за пакување, дрвени палети, тетрапаки, кеси од чист, обивки и сл.

• Еден учесник може да приложи повеќе дела, но не може да освои повеќе од една награда. Сите учесници кои ќе направат скулптура од амбалажен отпад на БиМилк или Пивара Скопје, ќе можат за истата скулптура да добијат награда и во категоријата за специјални награди и во останите три категории на конкурсот. Пример: Доколку учесник во категоријата на основни училишта исто така го приложи своето дело во категоријата на специјална награда за БиМилк, може да добие вкупно две награди, по една од секоја категорија.

• Делата треба да се достават до 15.00ч на 17.3.2022 година, во Кинотека на Република Северна Македонија, во Скопје.

• На веб-страницата на „Панамок“ ќе биде објавено кои деца се наградени и тие ќе останат во сопственост на „Панамок“.

• Неодобитите деца ќе може да се подигнат до 25.3.2022.

• Пријавата за учество се подолува при предавањето на делата, не е потребно претходно пријавување.



## ИСТРАЖИ ЈА КРЕАТИВНОСТА!

Од отпад, до уметничко дело! Собирај амбалажен отпад, направни уметничко дело и стани дел од иницијативата за почиста и поздрава средина на Панамок. За делата направени само со амбалажа на Пивара Скопје и БиМилк следуваат специјални награди.  
Почини информациони од [panamok.com.mk](http://panamok.com.mk).

КОНКУРСОТ ТРАЕ ДО 17.03.2022



# 3

## ОБЈАВЕНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА „TRASH FOR ART“

Специјални награди од „Бимилк“ и од „Пивара Скопје“.

„Пакомак“ го затвори годинашното издание на „Trash for Art“ со прогласување на победниците од секоја категорија. Овој пат „Пакомак“ заедно со партнерите „Пивара Скопје“ и „Бимилк“ обезбеди специјални парични награди за најдобропласираните дела.

Оваа година беа поднесени вкупно 185 дела, создадени само од амбалажен отпад.

Беа прогласени 11 добитници на награди, од кои две дела добија специјална награда од страна на „Пивара Скопје“ и на „Бимилк“.

За да ги промовира наградените дела, „Пакомак“ ги изложи во „Веро Центар“. Преку оваа изложба на големиот број посетители им беше упатена порака за тоа колку е важна грижата за нашата животна средина. Делата беа пример за тоа дека искористената амбалажа може да се користи повторно и место да оди на отпад од неа може да се создаде уметничко дело.



СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ОД ПИВАРА



1 МЕСТО - КАТЕГОРИЈА ГРАДИНКИ



СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ОД БИМИЛК



## 4 | „GREEN DOT“

„Green dot“ е една од најпопуларните ознаки што информираат за тоа што ќе се случи со амбалажата по нејзиното искористување. Логото се наоѓа на амбалажата на производот, со тоа што дава до знаење дека откако производот ќе биде потрошен, а амбалажата ќе се фрли, постои некој што ќе се погрижи да ја собере и да ја реупотреби таа амбалажа.

„Пакомак“ е прва компанија во Македонија што има дозвола за селекција и за преработка на отпад од амбалажа. Со одлука од Комисијата за заштита од конкуренција и од страна на виш управен суд е потврдено дека „Пакомак“ има право за наплата на користењето „green dot“. Ова значи дека сите компании што се корисници на трговската марка „green dot“, а што не се членки на системот на „Пакомак“, се должни да му плаќаат на „Пакомак“ за нејзино користење.





## 5 | КОМУНИКАЦИЈА СО НОВИ КЛИЕНТИ

Од почеток на оваа година одреден број компании побараа да се приклучат кон системот на „Пакомак“. Во системот на „Пакомак“ има повеќе од 850 компании со кои успешно соработува и на кои им нуди еколошки безбедни и економски оправдани решенија за амбалажниот отпад.

Производителите и увозниците на производи спакувани во амбалажа имаат законска обврска да организираат систем за собирање, селекција и за рециклирање на сопствениот амбалажен отпад што завршува кај крајните корисници. Поради почитување на законот, сите тие имаат интерес да се приклучат на системот на „Пакомак“. Компаниите што сакаат да се приклучат биле членки во систем што веќе нема дозвола за работа како колективен постапувач со отпад.

## 6

# „ПАКОМАК“ СО ОСТВАРЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ ВО 2021 ГОДИНА И ВО ИДНИНА ОСТАНУВА ВАШИОТ СИГУРЕН ПАРТНЕР

Пријавен  
амбалажен отпад  
пуштен на пазарот од  
клиентите на  
„Пакомак“

Рециклиран  
амбалажен  
отпад

**42.090 тона** 2011 год.

**40.557 тона** 2012 год.

**40.753 тона** 2013 год.

**42.008 тона** 2014 год.

**43.833 тона** 2015 год.

**46.141 тон** 2016 год.

**48.700 тона** 2017 год.

**50.270 тона** 2018 год.

**50.537 тона** 2019 год.

**42.547 тона** 2020 год.

**43.456 тона** 2021 год.

**6.198 тона** 2011 год.

(14.7% од вкандираниите компании)

**7.595 тона** 2012 год.

(18.7% од вкандираниите компании)

**9.302 тона** 2013 год.

(22.8% од вкандираниите компании)

**11.500 тона** 2014 год.

(27.4% од вкандираниите компании)

**15.567 тона** 2015 год.

(35.5% од вкандираниите компании)

**18.717 тона** 2016 год.

(40.5% од вкандираниите компании)

**22.662 тона** 2017 год.

(46.5% од вкандираниите компании)

**25.207 тона** 2018 год.

(50.14% од вкандираниите компании)

**28.002 тона** 2019 год.

(55.41% од вкандираниите компании)

**25.761 тона** 2020 год.


(60.2% од вкандираниите компании)

**24.008 тона** 2021 год.

(55.3% од вкандираниите компании)

„Пакомак“ секоја година остварува позитивни резултати и согласно Законот за управување со отпад од пакување не само што ги остварува туку и ги надминува поставените национални цели. Со ваквите резултати, компанијата ги исполнува условите за работа и им гарантира сигурност на сите клиенти.

„Пакомак“ континуирано го унапредува своето работење социјално да задржи и подобри сигурно, ефикасно и пред сè квалитетно бизнис-решение за менацирање на амбалажниот отпад. Кругот на рециклирање ќе го продолжише и во 2021 година за да ги постигне националните цели и повторно да гарантира дека Вашата компанија е во согласност со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.



ЈАНУАРИ - МАРТ 2022



Програмска Иницијатива  
**PRO EUROPE**

[www.pakomak.com.mk](http://www.pakomak.com.mk)